

| КОД | ПРЕДМЕТ |
|---------------------|---|
| F18L1S003_EN | Computer Architecture and Organization |
| F18L1W011_EN | Discrete Mathematics |
| F18L3S010_EN | Human-computer interaction design |
| F18L3S022_EN | ICT Project Management |
| F18L3S012_EN | Integrated Systems |
| F18L1S015_EN | Object Oriented Analysis and Design |
| F18L1S016_EN | Object oriented programming |
| F18L2S017_EN | Operating systems |
| F18L3S019_EN | Software quality and testing |
| F18L2S002_EN | Software requirements analysis |
| F18L3S073 | Агентно-базирани системи |
| F18L3S059 | Администрација на мрежи |
| F18L2S002 / CSEW505 | Анализа на софтверски барања / Анализа на софтверските барања |
| CSES813 | APM архитектура |
| F18L1S003 | Архитектура и организација на компјутери |
| F18L2S061 | Безжични и мобилни системи |
| F18L3S077 / CSES603 | Безжични мултимедиски системи |
| F18L1S023 | Бизнис статистика |
| F18L3S078 | Биолошки инспирирано пресметување |
| F18L3S121 | Блоковски вериги и критовалути |
| CSES801 | Биокибернетика |
| F18L3S040 | Вградливи микропроцесорски системи |
| F18L3S080 | Веб пребарувачки системи |
| F18L2S030 | Вештачка интелигенција |
| F18L2S082 | Визуелно програмирање |
| F18L3S062 | Виртуелизација |
| CSES802 | Виртуелизација и пресметки во облак |
| F18L3S083/CSES605 | Виртуелна реалност |
| F18L2S084 | Вовед во екоинформатиката |
| F18L3S086/CSES804 | Вовед во когнитивни науки |
| F18L3S087 | Вовед во мрежна наука |
| F18L2S090 | Вовед во случајни процеси |
| F18L3S091 / CSES606 | Географски информациски системи |
| F18L3S093 | Дигитална foreнзика |
| F18L3S094 / CSES607 | Дигитални библиотеки |
| F18L2S095 | Дигитално процесирање на слика |
| F18L2S097 | Дизајн на алгоритми |
| F18L3S010 | Дизајн на интеракцијата човек-компјутер/Кориснички интерфејси |
| F18L3S063/CSES609 | Дизајн на компјутерски мрежи |
| F18L1W011 | Дискретна математика |
| CSES203 | Дискретна математика 2 |
| F18L1S032 | Дискретни структури 2 |
| F18L2S099 / CSES610 | е-Влада |
| F18L2S042 | Електрични кола |
| F18L3S025 / CSES612 | Електронска и мобилна трговија |
| F18L3S101 | Етичко хакирање |
| F18L2S051 / CSES613 | ИКТ во образоването |
| F18L3S102 | ИКТ за развој |
| F18L3S012 | Интегрирани системи |
| F18L3S106 / CSES805 | Интелигентни информациски системи |
| F18L3S107/CSES614 | Интелигентни системи |
| F18L2S110 | Интернет технологии |
| F18L3S111 | Инфраструктурно програмирање |
| F18L1S052 | ИТ системи за учење |

| | |
|---------------------|--|
| F18L1S013 | Калкулус |
| F18L1S034 | Калкулус 2 |
| F18L3S113 /CSES806 | Компјутерска анимација |
| F18L2S114 | Компјутерска графика |
| F18L1S045 | Компјутерски архитектури |
| F18L1S116 | Компјутерски компоненти |
| F18L3S118 | Континуирана интеграција и испорака |
| F18L2S119 | Концепти на информатичко општество |
| F18L1S120 | Креативни вештини за решавање проблеми |
| F18L3S122/CSEW516 | Криптографија |
| F18L3S069 /CSES807 | Македонски јазик |
| F18L1S026 | Маркетинг |
| F18L3S036 | Машинско учење |
| F18L2S124 | Медиуми и комуникации |
| F18L3S125 | Мерење и анализа на интернет сообраќај |
| F18L3S054 | Методика на информатиката |
| CSES808 | Методика на информатиката со хоспитации |
| F18L3S127 /CSES616 | Мобилни апликации |
| CSES809 | Моделирање и симулација на комуникациски мрежи |
| F18L3S130/CSES617 | Моделирање и менацирање на бизнис процеси/Моделирање на бизнис процеси |
| F18L3S132 | Модерни трендови во роботика |
| F18L3S135 | Мултимедиски системи |
| F18L3S138/CSES619 | Напредни бази на податоци |
| F18L3S139 | Напредни теми од криптографија |
| F18L3S141/CSES620 | Неструктурирани бази на податоци (и XML) |
| F18L1S015 | Објектно ориентирана анализа и дизајн |
| F18L1S016 | Објектно-ориентирано програмирање |
| F18L2S143 | Оддржливи и енергетски ефикасни компјутерски системи |
| F18L2S017 | Оперативни системи |
| CSES810 | Операциони истражувања |
| F18L1S146 | Основи на веб дизајн |
| F18L1S066 | Основи на сајбер безбедноста |
| F18L3S149 / CSES621 | Паралелно програмирање |
| F18L3S056 | Персонализирано учење |
| F18L3S150 / CSES622 | Податочно рударство/Податочно рударење |
| F18L3S151 | Пресметковна биологија |
| F18L3S028/CSES811 | Претприемништво |
| F18L3S112/CSES615 | Програмски јазици и компајлери / Компајлери |
| F18L3S047 / CSES608 | Процесирање на сигналите / Дигитално процесирање на сигнали |
| F18L3S153 / CSES626 | Процесна роботика / Роботика |
| F18L3S071 / CSES623 | Психологија на училишна возраст / Психологија |
| F18L3S057 | Работа со надарени ученици |
| F18L3S155 / CSES628 | Сервисно ориентирани архитектури |
| F18L3S157 /CSES629 | Складишта на податоци и аналитичка обработка |
| F18L3S158 / CSES630 | Современи компјутерски архитектури |
| F18L3S159 | Софтверски дефинирана безбедност |
| F18L3S019 / CSES631 | Софтверски квалитет и тестирање |
| F18L2S029 | Софтверско инженерство |
| F18L3S162 | Споделување и пресметување во толпа |
| F18L3S163 | Статистичко моделирање |
| F18L2S164 | Теорија на информации со дигитални комуникации |
| F18L3S022/CSES634 | Управување со ИКТ проекти |
| F18L3S166 / CSES635 | Учење на далечина |
| CSES812 | Физички дизајн и имплементација на ИС |
| F18L3S039 | Формални јазици и автомати |